

шифра: \_\_\_\_\_

**Прилог бр. 1-б (ИЗБОР НА ТАРИФНИ МОДЕЛИ/ПАКЕТИ, ИНСТАЛИРАНА ОПРЕМА И ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА)**

Јас \_\_\_\_\_ со приклучок на ул. \_\_\_\_\_  
со ЕМБГ/ЕДБ [\_\_\_\_\_] на ден \_\_\_\_\_.20\_\_ барам:

<input type="checkbox"/>	Меѓусебната комуникација со Операторот да се одвива по електронски пат на следнава електронска пошта: _____	e-mail
--------------------------	---	--------

Согласности согласно ЗЕК:

Се согласувам за добивање на информации од Операторот за цели на директен маркетинг.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
Се согласувам на мојот претплатнички број да добивам информации за промоција и достапност на услугите на други правни субјекти.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
Се согласувам јавно да бидат објавени моите основни лични податоци (име и презиме/назив, адреса на живеалиште/престојувалиште и претплатнички број) во телефонски именик и достапни преку телефонски служби за информации, согласно членовите 94 и 112 од ЗЕК.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
Изјавувам дека не ми е потребна услугата за информирање при користење на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен роаинг.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
БАРАМ да не ми се доставува СМС известување за реализиран интернет сообраќај во меѓународен роаинг и да не ми биде ограничен пристапот и користењето на услугата интернет во меѓународен роаинг.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ

<input type="checkbox"/> активира <input type="checkbox"/> деактивира <input type="checkbox"/> промени пакет	<input type="checkbox"/> _____  Рекламирана брзина $\frac{1}{\text{Mbit/s}}$ зголемување	<input type="checkbox"/> _____  Рекламирана брзина $\frac{1}{\text{Mbit/s}}$ зголемување	<input type="checkbox"/> _____  Рекламирана брзина $\frac{1}{\text{Mbit/s}}$ зголемување
	Мобилен пакет _____ 2 Mbit/s 12 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s	Мобилен пакет _____ 2 Mbit/s 12 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s	Мобилен пакет _____ 2 Mbit/s 12 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s
	Минимална брзина $\frac{1}{\text{Mbit/s}}$	Минимална брзина $\frac{1}{\text{Mbit/s}}$	Минимална брзина $\frac{1}{\text{Mbit/s}}$
	Нема ограничувања во користење на услуги и апликации. Нема ограничување во пристапот и/или користењето на услуги и апликации. Нема обликување на сообраќајот.	Нема ограничувања во користење на услуги и апликации. Нема ограничување во пристапот и/или користењето на услуги и апликации. Нема обликување на сообраќајот.	Нема ограничувања во користење на услуги и апликации. Нема ограничување во пристапот и/или користењето на услуги и апликации. Нема обликување на сообраќајот.
цена: _____ Датум на активирање: _____.20__	цена: _____ Датум на активирање: _____.20__	цена: _____ Датум на активирање: _____.20__	

**НАПОМЕНИ:**

- Брзината на проток на податоци при користење на мобилен пристап на интернет не може да биде гарантирана и константна поради начинот на кој функционира технологијата на јавна мобилна комуникациска мрежа, која подразбира делење на еден ресурс од повеќе претплатници во исто време, што доведува до намалување на брзините при истовремено користење на капацитетот за мобилен интернет од зголемен број на претплатници. На брзината на интернетот влијаат и техничките карактеристики и можности на мобилниот терминален уред кој го користи Претплатникот и типот на мрежа кој се користи во моментот на пренос на податоци (2G/GPRS, 3G/UMTS или 4G/LTE мрежа).
- Сите цени во ПРИЛОГ 1 се изразени во денари со вклучен 18% ДДВ.

Оператор

(потпис и печат)

Претплатник

(потпис и печат)